

Со постојните воени средства, кои датираат од 80-тите или од 90-тите години на XX век, државите однапред се осудени на неуспех. Оттука, огромни буџетски средства се издвојуваат за производство на нови оружја, кои би биле употребливи во услови на нуклеарни војни. Москва ќе издвои околу 150 милијарди долари во наредните осум години.

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Нова трка во вооружување!? Секојдневно се упатуваат апели и препораки да се престане со производството на нуклеарни потенцијали, а од друга страна, пак, заткулисната војна продолжува. Ирак, Авганистан, Иран, Кореја... тоа ќе бидат локации каде што моќните светски центри ќе ги кршат копјата. Се разбира, за тоа е потребна нова генерација оружје. Последната американска стратегија во Ирак веројатно ги натера Американците да размислуваат за нов модел на војување, бидејќи очигледно е дека постојниот не ги дава очекуваните резултати. Велика Британија ги исклучи можностите да ги преземе истите мерки кои САД ги презедоа за подобрување на состојбите во Ирак. Лондон нема намера да испраќа нови трупи на Средниот Исток. Франција ја критикуваше Белата куќа за новата стратегија во раскрвавениот Ирак. Речиси сите сметаат дека испраќањето нови дополнителни американски сили ќе создаде нова трагедија не само кај ирачките цивили, туку и кај американската војска. А, за рускиот став воопшто и да не се зборува.

Новите 20.000 војници во Ирак ќе бидат поттик за нови акции на терористите, кои стануваат сè погневни по погубувањето на Садам Хусеин. Но, Буш има друга анализа. Ако ги врати војниците ирачката Влада ќе падне, државата ќе се уништи, а масакрите ќе станат фрапантни. Светот е на готовс. Сè поголем број земји се исправени пред предизвикот. Што понатаму? Како да се војува доколку дојде до некаков потенцијален судир? Со постојните воени средства, кои датираат уште од 80-тите или од 90-тите години на минатиот век, државите однапред се осудени на неуспех. Оттука, огромни буџетски средства се издвојуваат за производство на нови оружја, кои би биле употребливи во услови на нуклеарни војни. Северна Кореја и Ирак ги обедину-



РУСКИТЕ ПРОБИЈАТ

ваат напорите своите нуклеарни програми да ги финансираат. Не е исклучена можноста Иран наскоро да биде подготвен да изврши пробна експлозија на нуклеарна бомба. Некои стратегии сметаат дека тоа би можело да се случи кон крајот на годинава. Од своја страна, Пјонг Јанг е подготвен своите искуства од областа на нуклеарните истражувања да му ги пренесе на Техеран. Во врска со тоа, Европа стравува од ваквата најавена соработка меѓу двете земји, бидејќи таа ќе ѝ овозможи на исламската република уште повеќе да го зајакне процесот на збогатување на ураниумот, со што ќе се создадат услови да ја изведе првата атомска проба кон крајот на 2007 година. Тоа ќе биде уште еден повод повеќе Американците сериозно да размислат за напад на Иран. Претседателот Ахмадинеџад многу пати кажал дека не се плаши ниту од економски, ниту од воени санкции со кои му се закануваат. Кога е во прашање воената пресметка, тогаш тој провоцира со тезите дека Западот би доживеал катастрофа.

Русија одлучи значајно да го зголеми издвојувањето на средства за воени потреби. Со тоа односите меѓу Вашингтон и Москва сè повеќе потсетуваат на периодот од Студената војна. Министерот за

Британија има проблем со демон-тажа на нуклеарните боеви глави од ракетите поставени на подморниците на кои им истекува рокот на употреба. Дел од Владата на Блер смета дека Лондон по секоја цена мора да го задржи статусот на нуклеарна сила, па оттука се залага за брзо решение кое ќе ги совлада пречките со застарените ракетни системи. Друг дел од Владата цени дека Британија воопшто не го користи нуклеарното оружје, па оттука треба што поскоро да го отстрани. Со ваквото поделено мислење не е сигурно дали четирите атомски подморници "Вангард" со по 16 ракети "Триидент" воопшто и ќе добијат замена до 2024 година, до кога е предвидена нивната употреба.

одбрана, Сергеј Иванов, соопшти дека неговата земја има намера да произведе нова генерација интерконтинентални балистички ракети, нови нуклеарни подморници, а не е исклучена можноста од производство на носачи на авиони. За таа намена Москва ќе издвои околу 150

РКА СО ВООРУЖУВАЊЕТО?

За новата стратегија во Ирак, Америка ќе треба да плати околу седум милијарди долари, од кои една милијарда е стопанска помош, а останатите се за воени цели. Досега се потрошени 350 милијарди долари. Истовремено, користа од водењето на овие војни е исклучително голема. Неодамна нафтената компанија "Ексон мобил" ја извести јавноста дека 2006 г. ја завршила со најголем профит кој досега е забележан во историјата на некоја американска корпорација. Заработени се 39,5 милијарди долари, за разлика од 2005 г. кога заработувачката изнесувала 36,13 милијарди. Статистиката покажува дека оваа нафтена компанија заработува 4,5 милиони долари на час. Оваа заработувачка е еднаква со просечниот бруто домашен производ на Луксембург или на некоја латиноамериканска земја.

"Ексон мобил" произведува 3 отсто од светската нафта и има вкупен приход од речиси 378 милијарди долари. Се поставува прашањето дали профитот на оваа и на сличните компании ќе беше толку висок да не беше војната во Ирак?

милијарди долари во наредните осум години. Ваквиот развој на ситуацијата се должи на планот на САД да изградат противракетен штит. Тој штит претставува крупен проект, кој треба да ги детектира непријателските ракети упатени кон американска територија, потоа да ги пресретне и да ги уништи во воздух. Овој план воопшто не му се допаѓа на Путин, особено фактот дека еден дел од тој систем ќе биде сместен на територијата на Полска и на Чешка.

Високи руски претставници сметаат дека не станува збор за пресретнување ракети кои би доаѓале од Иран или од Кореја, туку дека тој штит е вперен против Русија и нејзиниот нуклеарен арсенал. Но, на ова рускиот претседател возвраќа со уште пожешка реторика - американскиот противракетен штит бил бесмислен, бидејќи Русија имала такви ракети кои го пробиваат секој штит. Реториката на Путин дека Вашингтон ја преминал границата на разумно однесување ги растревожи круговите во Белата куќа. Москва станува многу строга кога се во прашање постапките на Вашингтон. Путин оди дури дотаму што коментира дека поради американската политика никој веќе не се чувствува безбеден, бидејќи меѓународното право не дава сеопфатна заштита од монополизмот. Русија цени дека ширењето на НАТО претставува фактор кој провоцира и кој нема

ништо заедничко ниту со модернизацијата на Алијансата, ниту со осигурувањето на безбедноста во Европа. Москва бара одговор на прашањето против кого е тоа ширење? Исто така, основано се наметнува прашањето што со преземената обврска од намалување на нуклеарните боеви глави до 2012 година, спогодба потпишана меѓу Москва и Вашингтон? Или таа престанува да важи?

Своја улога во трката во вооружувањето има и навидум повлечената Кина. Во воздухопловството на Народноослободителната армија Кина го воведо новиот авион "Ченгду J-10". Воените аналитичари велат дека воведувањето на ова летало во единиците на кинеската војска јасно покажува дека Кина, исто така, во наредниот период може да се наметне како нова светска суперсила. Други ќе додадат дека тоа е одговорот на Пекинг до Вашингтон, во обидите да го вооружува Тајван.

РАКЕТИ МОЖАТ ДА ГО АМЕРИКАНСКИОТ ШТИТ!?



Светот тргнал во нова трка на вооружување. Француската воена морнарица добила одобрение да почне со реализација на проектот за модернизација на својата нуклеарна компонента, кој целосно треба да заврши до 2027 година. Во бродоградилштето во Сербур почнува изградбата на првата од серијата нуклеарни подморници, кои ќе се користат како носачи на нуклеарни стратегиски ракети од типот "Баракуда". Новите подморници ќе треба да ги заменат старите кои сè уште ги носат ракетите "Рубис". Тие ќе претставуваат т. н. универзална класа, способни да дејствуваат и по цели на копно и по пловни тела.

"Доколку Американците го изградат противракетниот штит, тогаш Русија има право на своја стратегија. Штом САД тврдат дека штитот не е вперен против Русија, тогаш и новиот руски арсенал не би бил против Америка", тврди Путин.

Новиот американски секретар за одбрана, Роберт Гејтс, за време на говорот во Конгресот искажа тешки реченици, кои им ја кренаа косата на главата на раководствата во Москва и во Пекинг. Имено, прв пат по паѓањето на Берлинскиот ѕид висок американски претставник хипотетички ја дозволува можноста од потенцијален воен судир на САД не само со Иран или со Северна Кореја, туку и со Русија и со Кина. Неговите зборови следуваа само неколку дена откако шефот на Руската Федерација се закани со соодветен одговор на Москва кога станува збор за новото вооружување. Наводно, Путин веќе издал наредба за производство на надзвучно оружје, кое ќе биде во состојба да ги менува траекторијата на летот и висината на летањето, со што ракетите не би можеле да бидат фатени во мрежата на американскиот штит.

"Верувајте, тоа ќе биде нешто навистина ново и сензационално", провокативно најави рускиот претседател.